

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 18

Год. XVI

14 ноември 2013 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

7-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија –АД - Скопје.....02
2. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија –АД - Скопје.....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија –АД - Скопје.....03
4. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија –АД - Скопје.....04
5. **ОДЛУКА** за уврдување на Урбанстчкиот план за вон населено место за изградба на стопански комплекс за окуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на дел од КП 386 место викано Гладно Поле, КО Градошорци, општина Василево.....04
6. **ПРОГРАМА** за измена на Програмата за урбанистичко планирање на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2013 година.....05

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-Скопје бр. 03-1483/1 од 17.07.2013 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2013 година.

Бр.08-2216/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник“ на Општина Василево бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 од Законот за Експропријација („Сл.весник на РМ“ бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на Општина Василево на седницата одржана на ден **13.11.2013** година,расправајќи по Иницијативата бр.03-1483/1 од 17.07.2013 година поднесена од ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

*За прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност)од ЕВН-Македонија-АД-Скопје*

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална – техничка службеност) поднесена од ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект од јавен интерес и од локално значење односно за изградба на нови НН приклучоци ( со подземни кабелски НН 0,4 кV водови) од КБТС Василево Индустија 3 , бр.03-1483/1 од 17.07.2013 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Василево.

Бр.07-2216/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-Скопје бр. 03-1484/1 од 17.07.2013 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2013 година.

Бр.08-2217/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на Општина Василево бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 од Законот за Експропријација (Сл,весник на Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на Општина Василево на седницата одржана на ден 13.11.2013 година,расправајќи по Иницијативата бр.03-1484/1 од 17.07.2013 година поднесена од ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност)од ЕВН-Македонија-АД-Скопје**

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална – техничка службеност) поднесена од ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект од јавен интерес и од локално значење односно за изградба на 10(20) кв подземен кабелски приклучен вод за КБТС 10(20)/0,4 кВ 1000 кВА Василево Индустија 3 , бр.03-1484/1 од 17.07.2013 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Василево.

Бр.07-2217/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### **РЕШЕНИЕ**

Се прогласува **Заклучокот** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-Скопје бр. 03-1805/1 од 06.09.2013 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2013 година.

Бр.08-2218/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на Општина Василево бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 од Законот за Експропријација (Сл,весник на Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на Општина Василево на седницата одржана на ден **13.11.2013** година,расправајќи по Иницијативата бр.03-1805/1 од 06.09.2013 година поднесена од ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност)од ЕВН-Македонија-АД-Скопје**

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална – техничка службеност) поднесена од

ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект од јавен интерес и од локално значење односно за изградба на нови нисконапонски изводи од КБТС 10(20)/0,4 кв,630 ква „ Василево Индустрија - 2” како и нови Нисконапонски приклучоци за деловни објекти во Индустриска зона во с.Василево - Општина Василево, бр.03-1805/1 од 06.09.2013 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Василево.

Бр.07-2218/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност) од ЕВН-Македонија-АД-Скопје бр. 03-1806/1 од 06.09.2013 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **13.11.2013 година.**

Бр.08-2219/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на Општина Василево бр. 04/03,08/06 и 09/10 ),а во врска со член 7, став 2 и член 27 став 1, точка 1 од Законот за Експропријација (Сл.весник на Р.М.бр.95/2012 и бр.131/2012),Советот на Општина Василево на седницата одржана на ден **13.11.2013** година,расправајќи по Иницијативата бр.03-1806/1 од 06.09.2013 година поднесена од ЕВН-Македонија –АД-Скопје,го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

*За прифаќање на Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална-техничка службеност)од ЕВН-Македонија-АД-Скопје*

1.СЕ ПРИФАЌА Иницијативата за поведување на постапка за Експропријација (комунална – техничка службеност) поднесена од ЕВН-Македонија-АД-Скопје за изградба на објект од јавен интерес и од локално значење односно за изградба на нов 10(20) кв кабелски приклучен вод за 10(20)/04 кв 630 ква „ ВАСИЛЕВО”-2 Општина Василево, бр.03-1806/1 од 06.09.2013 година.

2.Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Василево.

Бр.07-2219/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на Урбанистичкиот план за вон

населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на дел од КП.386 место викано Гладно Поле, КО Градашорци, општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.11.2013 година.

Бр.08-2220/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

### Член 2

Утврдениот Урбанистичкиот план за вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на дел од КП.386 место викано Гладно Поле, КО Градашорци, општина Василево, може да се реализира.

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,, .

Бр.07-2220/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р

-----

Врз основа на член 26 став 6 alineја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр 51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 60/11), член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ,,бр.05/02) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2013 година ја донесе следната

### О Д Л У К А

**За утврдување на Урбанистичкиот план за вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на дел од КП.386 место викано Гладно Поле, КО Градашорци, општина Василево**

### Член 1

Се утврдува Урбанистичкиот план за вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на дел од КП.386 место викано Гладно Поле, КО Градашорци, општина Василево, изработен од агенција за планирање на просторот од Скопје, со тех.бр.Е 1011 од Септември 2013 година, за кој Министерството за транспорт и врски –Скопје дал согласност број 15-9338/2од 25.10.2013 година.

Бр.08-2220/2  
13.11.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за измена на Програмата за урбанистичко планирање на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2013 година,

што Советот на општина Василево ја донесе на седницата одржана на ден 13.11.2013 година.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 13.11.2013 година ја донесе следната:

**Програма за измена на Програмата  
за урбанистичко планирање на градежното  
земјиште на подрачјето на општина Василево  
за 2013 година**

**член 1**

Во член 3 од Програмата за урбанистичко планирање на градежното земјиште на подрачјето на општина Василево за 2013 во точка 6 се менува зборот „вон“ со зборот „за“ и се брише зборот „индустриска зона“ и гласи :

1. Урбанистички план за населено место-  
Пиперево 500.000  
денари

**член 2**

Оваа програма стапува во сила од денот на дондесувањето а ќе се објави во „ Службен гласник на Општина Василево „ .

Бр.07-2221/1  
13.11.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р